



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 20, а во врска со член 20 став 1 алинеи 1 и 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), член 54 став 4 и член 104 став 4 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), а согласно Заклучокот, бр.02-3401/5 од 20.07.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 31-та седница одржана на 20.07.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ**

1. СЕ ЗАПИРА постапката покрената од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Предлог Уп1 бр.08-373 од 10.07.2018 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ.

2. Решението е конечно.

**Образложение**


Советот за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 28-та седница одржана на 12.07.2018 година го усвои Предлогот од директорот Уп1 бр.08-373 од 10.07.2018 година и покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ, бр.08-55 од 05.01.2015 година. Постапката беше поведена поради прекршување на член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година, а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од цитираниот закон, односно поради неисполнување на минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Имено, согласно член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за обезбедување на телевизиско или радио емитување покрај условите и обврските пропишани во овој закон, радиодифузерот треба да исполнува посебни минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт донесен од страна на Агенцијата.

Во член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година, со измена и

Уп1 Бр.03-373

Скопје 20.07.2018г.



Агенција за аудио и  
аудиовизуелни  
медиумски услуги

ул. Македонија бр.38  
1000 Скопје  
Република Македонија

Тел. + 389 2 3103 400

[www.avmu.org.mk](http://www.avmu.org.mk)  
[www.avmu.mk](http://www.avmu.mk)  
[contact@avmu.mk](mailto:contact@avmu.mk)





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

---

дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, е утврдено дека бројот и структурата на вработените лица за телевизија на локално ниво треба да биде најмалку 5 (пет), од кои 3 (три) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари.

Агенцијата за покренатата постапка го извести Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши (Известување Уп1 бр.08-373 од 12.07.2018 година) и му укажа дека доколку не ја достави потребната документација од којашто ќе може да се констатира дека ги исполнува минималните кадровски услови, Советот на Агенцијата, во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот од директорот, ќе донесе одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување. Овој рок истекуваше на 25.07.2018 година.

На 16.07.2018 година, ТРД Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ достави во Агенцијата три договори за дело (наш бр.03-2152/4) склучени помеѓу радиодифузерот и три физички лица, а на 18.07.2018 година достави Преглед на пријави/одјави во задолжително социјално осигурување за деловен субјект заклучно со 16.07.2018 година, издаден од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Со увид во доставената документација Агенцијата констатираше дека во телевизијата се вработени вкупно шест лица, од кои три со висока стручна спрема, ангажирани како новинари, што е видно од Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.03-3402/1 од 18.07.2018 година.

Следствено на погоре наведеното, врз основа на член 18 став 1 алинеја 20, а во врска со член 20 став 1 алинеи 1 и 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), член 54 став 4 и член 104 став 4 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), а согласно Заклучокот, бр.02-3401/5 од 20.07.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 31-та седница одржана на 20.07.2018 година, донесе решение како во диспозитивот.

Решението е конечно.

**Агенција за аудио и  
аудиовизуелни медиумски услуги  
Претседател на Советот,  
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р.**

**Правна поука:** Против ова решение радиодифузерот може да поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд. Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.